



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ MACEDONIAN POLICE UNION

УСЛОВИ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ХОТЕЛ ЛИХНИДОС ДЕЛАГО-ОХРИД

1. Барањето и условите кои ги има на страната на mps.mk во целост пополнети и своерачно потпишани со цело име и презиме да се доставуваат на e-mail comintenti@mps.mk

2. Врз база на барањето ќе се изврши проверка во финансиската служба на правното лице каде сте вработени за кредитната способност и дали сте член на МПС. Потоа вршме резервација и повратно на e-mail ќе бидете известени со доставување на потврда со која се пријавувате во ХОТЕЛ ЛИХНИДОС ДЕЛАГО на рецепција.

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

НОКЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК 1220 ДЕН

ПОЛУПАНСИОН 1660 ДЕН

Цените се по лице, на ден, со вклучена туристичка такса, во склоп на хотелот работи и ресторанот Ле петит Бистро, лоциран на самиот плоштад во Охрид, каде што ќе уживате во погледот кон охридскиот плоштад и пристаниште.

Деца до 6 год гратис,
6-12 год имаат попуст од 50%

Во цената вклучено е :

- Бесплатен паркинг во центарот на Охрид
- Интернет
- Можност за плаќање на 3 рати

Самата локација на нашиот хотел нуди широка понуда на места и заменитости кои би можеле да ги посетите, вклучувајќи :

- Прошетка по стариот дел од градот
- Посета на античкиот театар 200год. П.Н.Е.
- Посета на манастирот Св. Пантелејмон во месноста Плаошник, разгледување на ранохристијански базилики, ископини и мозаицкои датираат од 9 век
- Посета на многубројни музеи во стариот дел на градот (Куќата на Робевци, традиционална автентична охридска куќа, Национална работилница за рачна изработка на хартија...)
- Првиот Универзитет на Балканот Св. Климент Охридски
- Најчесто посетуваните цркви препознатливи од охридските разгледници Св. Јован КАНЕО, Св. Софија
- Самоиловата тврдина и можност за 360 степени поглед од видиковецот кон цел Охрид
- Прошетка по мостот на желбите кој води до месноста Потпеш и Канео
- Посета на бројни занаетчиски работилници, традиционални изработувачи на светски познатите охридски бисери
- Прошетка по старата охридска чаршија и многуте продавници за сребро, филигран и рачно изработен накит



МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ MACEDONIAN POLICE UNION

- Охридската ривиера изобилува со традиционални ресторани , таверни, слаткарници, кафетерии, пабови и бич барови за сечиј вкус и можност.

Хотел Лихнидос Делаго 6000ОХРИД

Ул.Цар Самоил бр.16

Контакт:

Телефон : 075383517

Е-маил :

aleks_ilijevski@yahoo.com

ПЕНАЛИ

- од 7-10 дена пред поаѓање ако се откаже резервцијата не се наплаќаат пенали
- од 3-6 дена пред поаѓање ако се откаже резервацијата се наплаќаат 30% од аранжманот
- од 1-2 дена пред поаѓање ако се откаже аранжманот се наплаќа целата сума

СОГЛАСЕН

Име и презиме

Потпис
